

Организатор:

Организатор на Републичка изложба на уметничка фотографија, „УЛИЦА“ 2015 е Фото Кино Клуб Козјак - Куманово .

Право на учество:

Изложбата е отворена за сите граѓани на Република Македонија.

Тема:

Улица /Дигитал/
Слободна /Принт/

БРОЈ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ФОТОГРАФИИ

На Републичка изложба на уметничка фотографија, „УЛИЦА“ 2015 ќе се примаат црно-бели и колор фотографии . Максимален број на фотографии по тема се 6 фотографии.

ФОРМАТ:

Фотографиите кои ќе се праќаат во дигитална форма, треба да се со димензија 1920x1080 pixels на 300 dpi и треба да се назначи име презиме и наслов на фотографија.

Фотографиите кои ќе се праќаат во принтана форма, треба да се со димензија: најмал формат за учество на изложбата е 30x40cm, а најголем 30x45cm. На задната страна на секоја принтана фотографија треба да ги содржи следниве податоци: име и презиме на авторот и наслов на секоја фотографија.

Котизација:

За членови на Фото Сојуз на Македонија не се наплаќа котизација, а доколку не сте член на Фото Сојуз на Македонија котизацијата изнесува 300 денари.

Партиципацијата може да се уплати и на сметка:

Фото Кино Клуб Козјак – Куманово жиро сметка: 270 0641651901-66 Халк Банка Скопје со назнака за учество на изложба „Улица 2015,,

Жири:

Маријан Јаневски – Шалајко КФМ ФСМ АFIAP, претседател
Зоран Андонов ФА1 ФСМ
Дејан Ангеловски фотограф

Календар:

Краен рок за прием на фотографии: 24.04.2015

Жирирање: 26.04.2015

Резултати: 07.05.2015

Изложба: 21.05.2015

Враќање на фотографиите : Август 2015

Награди:

Улица /Дигитал/ :

Салон Златен медал, Салон Сребрен медал, Салон Бронзен медал, 3 x Салон дипломи

Слободна /Принт/:

ФСМ Златен медал, ФСМ Сребрен медал, ФСМ Бронзен медал 3 x ФСМ Дипломи

Фотографиите на учесниците се примаат на следниве начини:

- Дигиталните фотографии може да пратат на е-mail: pcckozyak@gmail.com

Партиципацијата може да се уплати и на сметка

Фото Кино Клуб Козјак – Куманово жиро сметка: 270 0641651901-66 Халк Банка Скопје со
назнака за учество на изложба „Улица 2015,,

- На CD,и принатаните фотографии заедно со партиципацијата, на оваа адреса:

Фото клуб Козјак

Поштански Фах 33

1300, Куманово, Македонија